

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Број 04

Год. XVIII

04 март 2015г.

примерокот е бесплатен

www.opstinavasilevo.gov.mk

opstina_vasilevo@yahoo.co.uk



Содржина:

23-та седница

Совет на општина Василево

1. **ОДЛУКА** за проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Василево за 2015 г.....03
2. **ЗАКЛУЧОК** за престанок на мандат на член на Совет.....04
3. **ЗАКЛУЧОК** за верификација на мандат на член на Совет.....04
4. **ЗАКЛУЧОК** за прифаќање на дадената и потпишаната свечена изјава на член на Советот на општина Василево.....05
5. **РЕШЕНИЕ** за разрешување и избор на претседател на Советот на општина Василево.....05
6. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на полугодишниот извештај за работа на ООУ „Гоце Делчев“ за учебната 2014/15 година.....06
7. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на полугодишниот извештај за работа на ООУ „Атанас Нивичански“ за учебната 2014/15 година.....06
8. **ОДЛУКА** за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу општина Босилово и општина Василево.....07
9. **ПРОГРАМА** за управување со опад на територијата на општина Василево за 2015 година.....07
10. **ОДЛУКА** за одобрување на финансиски средства на ловечкото друштво Фазан Василево.....10
11. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на Годишниот извештај за активностите на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2014 година.....10
12. **ОДЛУКА** за усвојување на Елаборатот за процена на штета од елементарна непогода „Силен пороен дожд“ што ја зафати општина Василево во деновите 26.01.2015 до 03.02.2015 година.....11

13. **РЕШЕНИЕ** за разрешување и именување на претседател на Управниот одбор на ЈПКД Турија Василево.....12
14. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на Локален акциски план за вклученост на неформалните собирачи на отпад во општина Василево.....12
15. **ОДЛУКА** за избор на директор на ЈПКД Турија Василево по пат на јавен конкурс.....13
16. **РЕШЕНИЕ** за именување на директор на ЈПКД Турија Василево.....14
17. **РЕШЕНИЕ** бр. 01/2015 за потреба од јавна набавка.....14

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Василево за 2015 година,
што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 27.02.2015 година

Бр.09–330/2
30.01.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Сл.весник на РМ бр.64/2005, 2008) и член 21 од Статут на општина Василево(сл.гласник на Општина Василево бр.04/03,08/06 и 09/10)

О Д Л У К А

За проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина **ВАСИЛЕВО**
За 2015 година

Член 1

Со оваа одлука се врши проширување и измена на распоредот на средства во Буџетот на општина **ВАСИЛЕВО**
За 2015 година на следниот начин :

Потпрограма и назив на потпрограмата Потставка и опис на потставката	Самофинан.	Дотации	Донации	Кредити
Се зголемуваат приходите на следните потставки :				
А00 СОВЕТ НА ОПШТИНА				
741120 Блок дотации на општината по одделни намени	0	731'215	0	0
	0	731'215	0	0
Н10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ				
421220 Дрва	0	0	100'000	0
425760 Превозни услуги во образованието	0	0	262'917	0
В10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ				
480190 Купување на друга опрема	0	0	40'000	0
423710 Средства за одржување на хигиена	0	0	30'000	0
423410 Прехранбени продукти и пијалаци	0	0	48'298	0
423110 Канцелариски материјали	0	0	30'000	0
423810 Ситен инвентар	0	0	30'000	0
426410 Објавување на огласи	0	0	50'000	0
425990 Други договорни услуги	0	0	100'000	0
401310 Персонален данок на доход од плата	0	0	40'000	0
	0	0	731'215	0

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина **ВАСИЛЕВО**
и станува составен дел на Буџетот на општината за 2015 година.

Бр.08-330/1
30.01.2015г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Дајанчо Ефтимов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за престанок на мандатот на член на Советот на општина Василево ,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 27.02.2015 година

Бр.09–600/2 Општина Василево
27.02.2015г. Градоначалник
Василево Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 155 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ“ бр.32/2014) член 46 став 1 алинеја 2 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02), член 21 од Статутот на општина Василево („Сл.гласник на општина Василево“ бр. /03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на седницата одржана на ден 27.02.2015 год. донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТ НА ЧЛЕН НА СОВЕТ

1. На Илчо Колев му престанува мандатот член во Советот на општина Василево, поради смрт.

2. Мандатот член на Совет му престанува од 24.01.2015 год.

Бр.08-600/1 Совет на општина Василево
27.02.2015г. Претседател,
Василево Дајанчо Ефтимов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за Верификација на мандат на член на Советот на општина Василево ,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 27.02.2015 година

Бр.09–601/2 Општина Василево
27.02.2015г. Градоначалник
Василево Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 155 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ“ бр.32/2014) член 46 став 1 алинеја 2 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02), член 21 од Статутот на општина Василево („Сл.гласник на општина Василево“ бр. /03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на седницата одржана на ден 27.02.2015 год. донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТ НА ЧЛЕН НА СОВЕТ

1. Се верификува мандатот на членот на Советот на општина Василево Иван Ристов.

2. Мандатот на именованиот ќе трае до завршувањето на мандатот на Советот

Бр.08-601/1 Совет на општина Василево
27.02.2015г. Претседател,
Василево Дајанчо Ефтимов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за прифаќање на дадената и потпишаната свечена изјава на член на Советот на општина Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 27.02.2015 година

Бр.08-602/2 Општина Василево
30.01.2015г. Градоначалник,
Василево Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 38 став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) член 20 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) Советот на општина Василево на својата седница одржана на ден 27.02.2015 година го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

за прифаќање на дадената и потпишаната свечена изјава на член на Советот на општина Василево

Член 1

Со овој Заклучок се прифаќа дадената и потпишана свечена изјава на член на Советот на општина Василево Иван Ристов.

Член 2

Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Василево“

Бр.08-602/1 Совет на општина Василево
27.02..2015г. Претседател,
Василево Дајанчо Ефтимов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Решението за разрешување и избор на претседател на Советот на општина Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 12.02.2015 година

Бр.08-603/2 Општина Василево
27.02.2015г. Градоначалник
Василево Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 47 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) член 21 точка 37 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) Советот на општина Василево на својата седница одржана на ден 27.02.2015 година го донесе следниот

РЕШЕНИЕ

за разрешување и избор на претседател на Советот на општина Василево

Член 1

Се разрешува претседателот на Советот на општина Василево Илчо Колев, поради смрт .

Член 2

За претседател на Советот на општина Василево се избира Дајанчо Ефтимов , член на Советот на општина Василево.

Член 3

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Василево“

Бр.08-603/1 Совет на општина Василево
27.02.2015г. Претседател,
Василево Дајанчо Ефтимов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Полугодишниот извештај за работата на ООУ „Гоце Делчев“ Василево за учебната 2014/2015 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 27.02.2015 година.

Бр.08-604/2 Општина Василево
27.02.2015г. Градоначалник
Василево Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М“ бр 5/02), и член 21 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 27.02.2015 година донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на полугодишниот извештај за работа на ООУ „Гоце Делчев“ за учебната 2014/15 година

1. Се усвојува полугодишниот извештај за работа на ООУ „Гоце Делчев“ за учебната 2014/15 година.

2. Составен дел на овој Заклучок е и полугодишниот извештај за работа на ООУ „Гоце Делчев“ за учебната 2014/15 година

3. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-604/1 Совет на општина Василево
27.02.2015г. Претседател,
Василево Дајанчо Ефтимов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Полугодишниот извештај за работата на ООУ „Атанас Нивичански“ Нова Маала за учебната 2014/2015 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 27.02.2015 година.

Бр.08-605/2 Општина Василево
27.02.2015г. Градоначалник
Василево Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М“ бр 5/02), и член 21 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 27.02.2015 година донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на полугодишниот извештај за работа на ООУ „Атанас Нивичански“ Нова Маала за учебната 2014/15 година

1. Се усвојува полугодишниот извештај за работа на ООУ „Атанас Нивичански“ Нова Маала за учебната 2014/15 година.

2. Составен дел на овој Заклучок е и полугодишниот извештај за работа на ООУ „Атанас Нивичански“ Нова Маала за учебната 2014/15 година

3. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-605/1 Совет на општина Василево
27.02.2015г. Претседател,
Василево Дајанчо Ефтимов с.р.

* * *

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Босилово и Општина Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 27.02.2015 година

Бр.08–606/2
27.02.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 4 став 3 и член 7 став 1 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ“ бр.79/09), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на Општина Василево, на седницата одржана на 27.02.2015 година, донесе:

ОДЛУКА

за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Босилово и Општина Василево

Член 1

Со оваа Одлука се воспоставува меѓуопштинска соработка меѓу Општина Босилово и Општина Василево.

Член 2

Меѓуопштинската соработка опфаќа здружување на финансиски, материјални и други средства, од надлежност на заштита на децата-детска градинка т.е. отварање на клон на детска градинка Прва Радост од Василево, Општина Василево, во Општина Босилово.

Член 3

Меѓуопштинската соработка ќе се остварува преку склучување на Договор за здружување на финансиски, материјални и

други средства, врз основа на член 9 став 2 алинеа 1 од Законот за меѓуопштинска соработка.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр.08-606/1
27.02..2015г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Дајанчо Ефтимов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Програмата за управување со отпад на територијата на општина Василево за 2015 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 27.02.2015 година.

Бр.08–607/2
27.02.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр 5/02), и член 21 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на Општина Василево“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата седница одржана на 27.02.2015 година ја донесе следната

ПРОГРАМА

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД НА ТЕРИТОРИЈАТА
НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО
ЗА 2015 ГОДИНА

Вовед,

Остварување на целите кои се дефинирани со планот за управување со отпадот во општина Василево во периодот од 2014 до 2018 година, а кои се однесуваат кон надминување на тековните проблеми со отпадот и воведување на соодветен начин на управување со отпадот, ќе бара широк обем на акции кои ќе треба да бидат превземени во текот на планскиот период. Со оглед на тоа дека се работи за релативно краток период од четири години, акциите кои ќе се превземат, како и мерките кои ќе се спроведат, треба да поттикнат итни подобрувања на постојната ситуација со управувањето со отпадот или да бидат основа за акциите кои би се превземале подоцна.

При дефинирање на активностите кои се планираат да се превземат во 2015 година, најтешкиот елемент беше да се издвојат приоритетите и да се прилагодат на реалните можности на општината. Треба да се напомене дека тековните суб-стандардни услови и пракса во управувањето со отпадот се голема пречка во приближувањето кон европските директиви од оваа област, како и задоволување на барањата на законските регулативи.

Програмата за 2015 година е организирана согласно претходно дефинирани плански цели и плански акции и истата претставува имплементациона програма за реализација на планот, со чија реализација се очекува значајно подобрување на управувањето со отпадот на крајот од планскиот период. Програмата за управување со отпадот во општина Василево е изработена согласно членовите 18, 19 и 21 од Законот за управување со отпад.

Комунална хигена

Оваа работна единица функционира со три сектори тако што планираните активности за наредната година ќе ги изложима преку тие три сектора, и тоа:

- А.** Собирање транспортирање и депонирање на отпад;
- Б.** Чистење и одржување на јавно сообраќајни површини, оржување на паркови зеленило и чистење на гробишта;

В. Чистење на локалните патиштата во зимски услови(чистење на патиштата од снег и посипување на сол и песок на одредени локации;

А. Собирање транспортирање и депонирање на отпад;

Во склоп на јавното претпријатие за комунални дејности ЈП Турија – Василево, чијашто основна дејност по шифра на дејност, е собирање, износ и депонирање на комуналниот смет од домаќинствата, фирмите и дуќаните во општина Василево.

Оваа работна единица располага со 7 вработени лица, од кои 5 (пет) непосредни извршители и 1 (еден) раководител.

Износот на сметот се изнесува на депонијата кај с.Доброшинци, која е оградена со мрежа и површина од 13 ха. Со депонијата стопанисува ЈПКД Комуналец од Струмица, општина Василево исто така ја користи оваа депонија за депонирање на отпад.

Преглед на износ на смет

	Количина во м ³	Количина во тони
1. дневна	12-14	5
2. месечна	300-330	115-120
3. годишна	3600-4000	1300-1400

Јавното претпријатие за комунални дејности *ЈП -Турија* од Василево, сметот од физичките и правните лица го изнесува со едно возила и тоа: За износот на сметот се користат една авто губретарка (камион застава) .

1.Автогубретарка, тип застава

Оваа возила е старо и ,што значи дефектите од година во година се се почести и поголеми, па неопходно е да се набават нови возила за поефективно вршење на работите.

Што се однесува до општинската депонија во с. Доброшинци, таа се наоѓа северно од населеното место Василево, оддалеченост од населеното место е 10 км, патот до депонијата е целосно асфалтиран.

Депонијата не е електрифицирана и нема постојана дежурна служба за одлагање на сметот. Булджер кој работи на депонијата е на ЈПКД – Комуналец Струмица. Депонијата според Плановите на Југоисточниот регион е планирана да прерасне во регионална депонија за овој регион. Според планот за работа во 2015 година, износот на сметот ќе

се врши во една смена и тоа од 483 домаќинства 74 фирми од населените места во Општината.

Сметот од физичките лица и фирмите се подига еднаш неделно т.е. четири пати месечно.

Смет се собира од населените места еднаш неделно, и тоа во: Василево, Владевци, Градашорци, Ангелци, Радичево, Дукатино, Сушево и Пиперево. Еднаш месечно се посетуваат и училиштата во Нова Маала и Добрашинци каде има поставено контејнери за собирање на отпад.

Б. Чистење и одржување на јавно-сообраќајни површини и одржување на паркови и зеленило;

За изработка на оперативен план како фактори се земени категоризацијата на улиците (нивната лоцираност во населбата) и фреквентноста на истите.

Постојат неколку вида на смет на јавно сообраќајните површини, кои зависат од густината на патниот и пешачкиот сообраќај.

1. Обичен уличен смет: кутии од цигари, отпушоци, искористени билети, флаери и хартија од разни паковања.

- Отпадоци од возила кои настануваат при: превоз на разновиден материјал, градежен материјал, овошје, зеленчук и технолошки материјал.

- Поминување на трактори, камиони и запрежни возила, кои на своите пневматици имаат остатоци од земја, песок и лисја.

2. Сезонски смет: обично ги има два вида и тоа:

- Лисја од дрвја, суви гранки и сл.

- Песок и ризла кои во зимскиот период служат за посипување на јавно сообраќајните површини, заради намалување на клизавоста, кои по престанокот на мразевите и снеговите треба темелно да се отстранат.

- Според горе наведените фактори, категоризацијата на улиците би ги поделиле на прва и на втора категорија, така што во поголемите населени места улиците би ги категоризирале во прва категорија и тоа во : Василево, Ангелци, Градашорци и Пиперево улиците би ги ставиле во I категорија бидејќи се по фреквентни, а во II категорија би ги ставиле улиците во помалите населни места.

В. Чистење на локалните патиштата во зимски услови(чистење на патиштата од

снег и посипување на сол и песок на одредени локации;

Во зимскиот период ЈП – Турија е извршител на Програмата за зимско одржување на локални патишта и улици во општина Василево.

Според Програмата локални патишта кои се одржуваат во зимскиот период се:

1. Магистрален пат А-4 до с. Седларци кој минува низ населените места Градошорци и Ангелци;
2. Магистрален пат А-4 - до с. Нова Маала кој минува низ село Доброшинци;
3. Локален пат Доброшинци - Нова Маала до с.Чанаклија;
4. Локален пат во с.Доброшинци до с.Висока Маала;
5. Од културен дом во Василево до ОУ „Герас Цунев“ во с.Пиперево;
6. Магистрален пат А-4 - до центарот на с.Дукатино;
7. Магистрален пат А-4 - до центарот на с.Радичево;
8. Магистрален пат А-4 - до центарот на с.Владевци;
9. Магистрален пат А-4 - до центарот на с.Сушево;
10. Од културен дом во с.Градошорци до центарот на с.Едерниково;
11. Од с.Гечерлија до центарот на с.Чанаклија;
12. Од клучката пред с.Едерниково до влезот во с.Требичино.

Локални улици кое се одржуваат во зимски услови се:

1. Василево
 - улицата од училиштето, покрај отворениот канал; од поштата до гробиштата и
 - од културниот дом до корубите на излезот од Василево кон Добрејци.
 - од училиштето до Црквата Св. Богородица
2. Градошорци
 - улицата од центарот до Чифликот;
 - улицата од главниот пат до училиштето.
3. Пиперево
 - улицата до гробиштата и спортското игралиште;

- улицата од центарот до Славе Гоциров;
- улицата од центарот до Греслиев Стојан.

4. Ангелци

- улицата од главниот пат до гробиштата;
- улицата од главниот пат до манастирот;
- улицата од главниот пат до Партиков Андро

5. Нова Маала

- улица од центарот до гробишта.

6. Сушево

- од центарот до трафостаница 2
- улицата покрај поројот од левата страна до гробиштата

7. Радичево

- од центарот до гробиштата

8. Владевци

- од центарот до гробиштата

9. Дукарино

- од центарот до гробиштата

Бр.08-607/1 Совет на општина Василево
27.02..2015г. Претседател,
Василево Дајанчо Ефтимов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за одобрување на финансиска помош на Ловното друштво „Фазан“ Василево, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 27.02.2015 година.

Бр.08-608/2 Општина Василево
27.02.2015г. Градоначалник
Василево Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на Општина Василево“ бр.04/03,08/06, и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 27.02.2015 година ја донесе следната,

ОДЛУКА

за одобрување на финансиски средства на ловечкото друштво „Фазан“ - Василево

член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево одобрува финансиски средства во износ од 35 000 денари на ловечкото друштво „Фазан“ - Василево.

член 2

Средствата утврдени во член 1 се одобруваат на ловечкото друштво „Фазан“ - Василево за организирање на Ловечка вечер на ден 08.03.2015 година.

член 3

Финансиските средства ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево за 2015 година

член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-608/1 Совет на општина Василево
27.02..2015г. Претседател,
Василево Дајанчо Ефтимов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 55 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за активностите на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2014 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 27.02.2015 година

Бр.08-609/2 Општина Василево
27.02.2015г. Градоначалник
Василево Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М“ бр 5/02), член 21 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 27.02.2015 година донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Годишниот Извештај за активностите на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2014 година

1. Се усвојува Годишниот Извештај за активностите на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2014 година .
2. Составен дел на овој заклучок е Годишниот Извештај за активностите на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2014 година .
- 3.Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-609/1 Совет на општина Василево
27.02..2015г. Претседател,
Василево Дајанчо Ефтимов с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево

(„Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за усвојување на Елаборатот за процена на штета од елементарна непогода „Силен пороен дожд“ што ја зафати Општина Василево во деновите 26.01.2015 до 03.02.2015 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 27.02.2015 година

Бр.08-610/2 Општина Василево
27.02.2015г. Градоначалник
Василево Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 143 став 1 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на РМ“ бр. 36/04 и бр. 49/04), Одлуката за донесување единствена методологија за процена на штетите од елементарни непогоди („Службен весник на РМ“ бр. 75/01) и член 21 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата седница одржана на 27.02.2015 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за усвојување на Елаборатот за процена на штета од елементарна непогода „Силен пороен дожд“ што ја зафати Општина Василево во деновите 26.01.2015 до 03.02.2015 година

Член 1

Се усвојува Елаборатот за процена на штета од елементарна непогода „Силен пороен дожд“ што ја зафати Општина Василево во деновите 26.01.2015 до 03.02.2015 година, изготвен од Општинските Комисии за процена и утврдување на штети од елементарни непогоди.

Член 2

Заради санирање и отстранување на последиците од елементарна непогода , се предлага Владата на Република Македонија да ги прифати и усвои следните мерки:

- Обезбедување на финансиски средства за санирање на штетите направени на ЕЛС Василево;

Член 3

Усвоениот Елаборат е составен дел на оваа Одлука.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево

Бр.08-610/1 Совет на општина Василево
27.02..2015г. Претседател,
Василево Дајанчо Ефтимов с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Решението за разрешување и именување на претседател на Управниот одбор на ЈПКД „Турија“ Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 27.02.2015 година

Бр.08-611/2 Општина Василево
27.02.2015г. Градоначалник
Василево Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр.38/96),член 21 став 1 точка 28 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) , Советот на општина Василево на својата седница одржана на 27.02.2015 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ за разрешување и именување на претседател на Управниот одбор на ЈПКД „ Турија „ Василево

Член 1

Се разрешува претседателот на Управниот одбор на ЈПКД „Турија“ Василево : -Димче Митев,

Член 2

За претседател во Управниот одбор на ЈПКД „Турија“ Василево се именува:
-Ило Иванов - претседател,

Член 3

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.08-611/1 Совет на општина Василево
27.02..2015г. Претседател,
Василево Дајанчо Ефтимов с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 55 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Локален акциски план за вклученост на неформалните собирачи на отпад во општина Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 27.02.2015 година

Бр.08-621/2 Општина Василево
27.02.2015г. Градоначалник
Василево Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М“ бр 5/02), и член 21 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 27.02.2015 година донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Локален акциски план за вклученост на неформалните собирачи на отпад во општина Василево

1 Се усвојува Локален акциски план за вклученост на неформалните собирачи на отпад во општина Василево.

2 Составен дел на овој Заклучок е и Локален акциски план за вклученост на неформалните собирачи на отпад во општина Василево.

3 Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-621/1 Совет на општина Василево
27.02..2015г. Претседател,
Василево Дајанчо Ефтимов с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/02), член 19-а став 4 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10 и 6/2012), член 22 став 1 точка 1 од Законот за работни односи („Службен весник на РМ“ бр.62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13 и 25/13), и член 38 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на Општина Василево“ бр.4/03, 6/08 и 9/10), Градоначалникот на општина Василево ја донесе следната

О Д Л У К А

за избор на директор на ЈПКД „Турија“ п.о Василево по пат на јавен конкурс

1. За директор на ЈПКД „Турија“ п.о Василево се избира Лела Митев од с.Градошорци бр.128.

2. Со решението за именување на директор на ЈПКД „Турија“ п.о Василево ќе се определат должностите на директорот кон Градоначалникот на општината.

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево.

Образложение

Градоначалникот на општина Василево донесе Одлука за објавување конкурс за избор на директор на ЈПКД „Турија“ п.о Василево кој конкурс беше објавен во дневните весници Нова Македонија и Лајме на ден 24.12.2014 година. Во јавниот конкурс покрај другото се бараа кандидатите своите пријави да ги достават до Комисијата за разгледување на барањата за избор на директор на ЈПКД Турија п.о. Василево по пат на јавен конкурс. До комисијата беа доставени 3 (три) понуди од страна на :

Катерина Филева од с.Пиперево ,
Наце Иванов д с.Чанаклија
Лела Митев од с.Градошорци бр.128

Комисијата на ден 16.02.2014 година ги разгледа молбите при што до Градоначалникот на општина Василево достави записник со предлог за донесување на Одлука за избор на кандидатот Лела Митев од с.Градошорци бр.128 за директор на ЈПКД „Турија“ п.о Василево како и Решение за именување на директор на ЈПКД „Турија“ п.о Василево.

Градоначалникот на општина Василево врз основа на доставениот записник изврши избор на директор при што кандидатот Лела Митев од с.Градошорци бр.128 го избира за директор на ЈПКД „Турија“ п.о Василево.

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево.

Бр.04-498/2
18.02.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

* * *

Градоначалникот на општина Василево врз основа на член 19 -а став 4 од Законот за дополнување на Законот за јавни претпријатија („Службен весник на РМ“ бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10 и 6/2012), член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 38 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на Општина Василево“ бр.4/03, 8/06 и 9/10) го донесе следното

РЕШЕНИЕ

за именување на директор на ЈПКД „Турија“ п.о. Василево

1. За директор на ЈПКД „Турија“ п.о. Василево се именува Лела Митев од с. Градошорци бр. 128 со VII/1 степен Сообраќаен факултет, ЕМБГ 1605983465008, со неограничени овластувања.
2. Директорот на ЈПКД „Турија“ п.о. Василево Лела Митев е должен на секои шест месеци да доставува извештај за работата на јавното претпријатие во кој е потребно да има податоци за видот и обемот на работите извршени при обавување на дејноста на јавното претпријатие како и податоци за финансиското работење на секои шест месеци.
3. Оваа Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево.

Бр.04-498/3 Општина Василево
18.02.2015г. Градоначалник
Василево Ванчо Стојанов с.р.

* * *

Градоначалникот на Општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11,24/12,15/13 и 148/13), член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 38 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

РЕШЕНИЕ бр.01/2015 за потреба од јавна набавка

Член 1

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка на услуга - набавка на вршење на стручен надзор над градба на градежни објекти во општина Василево за 2015 година .

Член 2

Набавката ќе се спроведе по постапка со барање за прибирање на понуди со објавување оглас која започнува во хартиена форма а завршува со електронска аукција, во согласност со Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11,24/12,15/13 и 148/13).

Член 3

Проценетата вредност на набавката е 1.000.000,00 денари без ДДВ и е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2015 година.

Член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со најниска цена:

- Цена 100 бода

Член 5

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во Општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

Член 6

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Убавка Стојчева - претседател;
- Славе Андонов - зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Тони Ристов - член;
- Бранко Андонов - зам.член;
- Зора Коларова -член;
- Боби Величковски -зам.член.

Член 7

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во ВСлужбен гласник на Општина Василевог.

Бр.09-354/1 Општина Василево
03.02.2015г. Градоначалник
Василево Ванчо Стојанов с.р.